

Pranuar Примено Received	24	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ		
Nj.org Org. Edim Org. Edim		Numeri Број	Shitja/ce Прилог Attachment	Vlera Вредност Value
		8/9	0	

Кеј Димитар Влахов 4, II спрат  
Центар, Скопје  
Тел. 02/3220509

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT  
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II  
Qendër, Shkup  
Tel. 02/3220509

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕПУБЛИКА E MAQEDONISË SË VERIUT  
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Бр.-Nr. 08-579/4

03. 08. 2021 год.-viti  
Скопје - Shkup

Врз основа на член 145 став (6) и член 227 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование, донесе

### РЕШЕНИЕ

за почеток со работа студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

1. Со ова решение се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа на студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

### Образложение

По добивање на Решение за акредитација бр.08-403/9 од 04.06.2021 година од страна на Одборот за акредитација на високото образование, Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово се обрати со барање бр.03-8/6 од 14.06.2021 година, до Агенцијата за квалитет во високото образование, под наш бр. 08-579/1 од 15.06.2021 година, за утврдување на условите за почеток со работа на студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на Факултет за бизнис и економија Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.154/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, sjell

### AKTVENDIM

për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të parë të studimeve akademike - studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi" në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë plotësuar kushtet për fillim me punë të programit studimor të ciklit të parë të studimeve akademike - studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi" në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij.

### Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim nr. 08-403/9 të datës 04.06.2021 nga ana e Bordit për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë nr. 03-8/6 të datës 14.06.2021, Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-579/1 të datës 15.06.2021, për përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të parë të studimeve akademike - studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi" në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me Aktvendim nr. 08 - 579/2 të datës





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Кеј Димитар Влахов 4, II спрат  
Центар, Скопје  
Тел. 02/3220509

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT  
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II  
Qendër, Shkup  
Tel. 02/3220509

Директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование, со Решение бр.08-579/2 од 21.06.2021 година, формира Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на студиската програма наведена во точка I на ова решение.

Комисијата, на ден 01.07.2021 година, изврши увид и изготви Извештај бр. 08-579/3 од 07.07.2021 година, каде е наведено дека за студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, се исполнети условите согласно одредбите утврдени со Законот за високото образование и Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10, 168/10 и 10/11).

Имајќи го во предвид изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се заведе управен спор, со поднесување на тужба до Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Доставено до:

- Високообразовната установа
- Архива

изработил/пргатити: Милена Ефремова  
одобрил/лејој: Севгил Муртези

*Ефрем*

21.06.2021, formoi Komision për përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të programit studimor të shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi.

Komisioni, më 01.07.2021, kreu inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-579/3 të datës 07.07.2021, ku është shënuar se, për programin studimor të ciklit të parë të studimeve akademike - studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi" në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet, në përputhje me dispozitat e përcaktuara me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për normativin dhe standardet për themelimin e institucioneve të arsimit të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 103/10, 168/10 dhe 10/11).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

**KËSHILLË JURIDIKE:** Kundër këtij Aktvendimi, mund të inicohet kontest administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te Gjykata Administrative e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë
- Arkivi



Pranuar Примено Received	4.09.2021	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	
Nj.org. Org.Един. Org.Шиф.	Број No.	Прилог Attachment	Вредност Value
	8/9	0	
Кеј Димитар Влахов 4, II сират Центар, Скопје Тел. 02/3220509			

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT  
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II  
Qendër, Shkup  
Tel. 02/3220509

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕПУБЛИКА E MAQEDONISË SË VERIUT  
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
AGJENCIA PER CILESINË NË ARSIMIN E LARTË

Бр.-Nr. 08-578/4

08.08.2021 год.-viti  
Скопје - Shkup

Врз основа на член 145 став (6) и член 227 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование, донесе

### РЕШЕНИЕ

за почеток со работа студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на англиски јазик на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

1. Со ова решение се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа на студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на англиски јазик на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

### Образложение

По добивање на Решение за акредитација бр.08-403/10 од 04.06.2021 година од страна на Одборот за акредитација на високото образование, Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово се обрати со барање бр.03-8/7 од 14.06.2021 година, до Агенцијата за квалитет во високото образование, под наш бр. 08-578/1 од 15.06.2021 година, за утврдување на условите за почеток со работа на студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на англиски јазик на Факултет за бизнис и економија Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.154/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, sjell

### AKTVENDIM

për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të parë të studimeve akademike - studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi" në gjuhën angleze në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë plotësuar kushtet për fillim me punë të programit studimor të ciklit të parë të studimeve akademike - studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi" në gjuhën angleze në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij.

### Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim nr. 08-403/10 të datës 04.06.2021 nga ana e Bordit për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë nr. 03-8/7 të datës 14.06.2021, Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-578/1 të datës 15.06.2021, për përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të parë të studimeve akademike - studime deridiplomike (240 SETK) nga "Analitikë biznesi" në gjuhën angleze në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e







Директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование, со Решение бр.08-578/2 од 21.06.2021 година, формира Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на студиската програма наведена во точка 1 на ова решение.

Комисијата, на ден 01.07.2021 година, изврши увид и изготви Извештај бр. 08-578/3 од 07.07.2021 година, каде е наведено дека за студиската програма од прв циклус на академски студии - додипломски студии (240 ЕКТС) по „Бизнис аналитика“ на англиски јазик на Факултет за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, се исполнети условите согласно одредбите утврдени со Законот за високото образование и Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10, 168/10 и 10/11).

Имајќи го во предвид изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се заведе управен спор, со поднесување на тужба до Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Доставено до:

- Високообразовната установа
  - Архива
- изработил/пргатил: Милена Ефремовска  
одобрил/лејол: Севгил Муртези

*Ефре*

Лартë, ме Актвëдим нр. 08 - 578/2 тë датëс 21.06.2021, формои Комисии пëр пëрцактимин е кусhteve пëр fillimin ме пунë тë програмит студимор тë shënuar нë пикëн 1 тë кëtij Актвëдими.

Комисии, мë 01.07.2021, креу инспекимин dhe пëргатити Репортин ме нр. 08-578/3 тë датëс 07.07.2021, ку ëштë shënuar се, пëр програмин студимор тë циклит тë парë тë студимеve академике - студиме деридипломике (240 SETK) nga "Аналитикë бизнеси" нë гjuhëн angleze нë Факултетин е Бизнесит dhe Економисë пранë Университетит тë Evropës Juglindore - Tetovë, janë пëрmbushur kushtet, нë пëррuthje ме диспозитат е пëрцактуара ме Лигжин пëр арсим тë лартë dhe Ррегulloрен пëр нормативин dhe standardet пëр themelimin е институционеve тë арсимит тë лартë си dhe пëр реализимин е веprimтарисë сë арсимит тë лартë ("Gazeta zyrtare е Republikës сë Маqedonisë" нр. 103/10, 168/10 dhe 10/11).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u vendos si në диспозитивин е кëtij Актвëдими.

**КËSHILLË JURIDIKE:** Kundër кëtij Актвëдими, mund тë iniciohet contest administrativ, ме парашtrimin е ankesës deri te Gjykata Administrative е Republikës сë Маqedonisë сë Veriut, нë афат прëј 30 ditëve nga dita е пранimit тë кëtij Актвëдими.

Dorëzuar deri te:

- Институциони и арсимит тë лартë
- Аркиви

